

Open Data Hackathon

Ден на отворени податоци

Почитувани,

Како дел од заедничката иницијатива помеѓу Министерството за Информатичко Општество и Администрација и Мајкрософт, ни претставува чест да Ве поканеме на Ден на отворени податоци – настан со кој сакаме да го означиме **почетокот на Open Data Hackathon Натпреварот.**

Со цел да извршиме промоција на овој проект, но и да Ве запознаеме со можностите каде и како да пристапите до отворените податоци, да размениме искуства, информации и идеи, поврзани со начинот на искористување на истите, Ве повикуваме на **3ти јуни, во рамки на Seavus Education and Development Center (SEDC), да слушнете дел од предавањата и да учествувате во отворената дискусија планирана за крај на денот.**

Учество на натпреварот може да земат **индивидуални програмери, старт-ап компании, студенти (3/4 година студии).**

Локација:

Seavus Education and Development Center
(<http://www.sedc.mk/>)

Термин:

3ти јуни 2015 година
(10-16 часот)

Лице за контакт:

Моника Ризовска

Е-пошта за регистрација:

monika.rizovska@seavus.com

Распоред на активности:

10:00 - 10:30	Регистрација
10:30 - 10:40	Отворање
10:40 - 11:15	Open Government Data Initiative
11:15 - 12:00	Open Data – минато, сегашност, иднина
12:00 - 12:30	Кафе пауза
12:30 - 13:30	Алатки за развој на мобилни апликации
13:30 - 14:15	Презентација на студија на случај, примери и искуства со отворени податоци
14:15 – 15:00	Трибина/Дискусија – Како да се подобри квалитетот и достапноста до отворени податоци
15:00 – 16:00	Ручек



Во меѓувреме, сите заинтересирани можат да ги погледнат објавените податоци на порталот - www.otvorenipodatoci.gov.mk, да ги преземат и да размислат за потенцијални апликации кои би биле изработени.

Натпреварот ќе биде отворен до 22ри јуни, кога на слична сесија би се организирала презентација на апликациите и избор на победниците. За Топ 3 апликации следуваат и вредни награди. За повеќе информации за натпреварот и правилата на натпреварот на <http://1drv.ms/1LM26tf>.

За време на целиот период, со поддршка на локалната група на корисници (Macedonian .NET User Group), во рамки на форумите отворени на нивниот портал за оваа намена, ќе може да побарате стручна помош, да размените информации, да побарате совет, со цел да ви се помогне во развојот на апликациите. Групата ќе биде отворена на нивниот портал - www.mkdot.net.

За да учествувате на работилницата, Ве молиме да се пријавите на контакт адресата во прилог.

Ве очекуваме!

